



центар за  
интеркултурен  
дијалог



**ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ:**



# **8-ма Школа против говор на омраза**

**22 – 27 декември 2019г.  
х. Манастир, Берово**



центар за  
интеркултурен  
дијалог



**Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД)** со задоволство распишува Повик за учесници на **8-мата Школа против говор на омраза**, оваа година **посветена на борба против сексистички и хомофобичен говор на омраза**.

Ја продолжуваме традицијата од 2012 година организирајќи годишни национални обуки за младински работници, едукатори и активисти, со главна цел градење на капацитети и развивање на нивните вештини за справување со говорот на омраза, како и развивање на алтернативни наративи засновани на човековите права.

8та Школа против говор на омраза која е поддржана од Европската Младинска Фондација на Советот на Европа се состои од три дела:

## 1. Обука

Првиот дел од Школата е обука којашто се состои од работилници и предавања на следниве теми: сексистички и хомофобичен говор на омраза, дискриминација, последици од говорот на омраза, криминал од омраза, справување со криминал од омраза итн.

Работен јазик: македонски.

### Цели на обуката:

- Развивање на знаења и вештини за критичко размислување и препознавање на сексистички и хомофобичен говор на омраза;
- Подигање на свеста за говорот на омраза и неговите можни последици во општеството;
- Ангажирање на младите во борбата против говорот на омраза преку организирање на настани и активности во локалните заедници;
- Развивање на алатки, методи и пристапи за справување со говорот на омраза и криминалот од омраза;
- Креирање и дистрибуција на алтернативни и контра наративи засновани на човековите права.

Обуката ќе биде спроведена од неколку обучувачи и експерти во наведените области.

По завршување на обуката, учесниците ќе добијат сертификат.


**Датум: од 22-ри до 27-ми декември 2019**

**Место: х.Манастир, Берово**

## 2. Локални активности

Вториот дел опфаќа организирање на работилници и кратки активности од страна на учесниците во средините во кои работат и делуваат, а се поврзани со темите на обуката.

**Период на реализација: јануари - мај 2020**



центар за  
интеркултурен  
дијалог



### 3. Евалуационен состанок

По спроведување на локалните активности ќе се одржи состанок на кој учесниците ќе ги споделат своите искуства од учество на проектот.

**Време: крај на мај 2020**

**Место: Скопје**

#### Профил на учесници:

- Возраст над 18 години;
- Да бидат во можност да учествуваат на целата обука, по завршување на истата активно да се вклучат во спроведување на активности во локалните заедници и да присуствуваат на евалуациониот состанок;
- Да се младински работници / едукатори / активисти / членови на младински организации;
- Да имаат основни познавања од областа на човековите права и претходно искуство во организирање на настани;
- По завршување на обуката во период од јануари до мај 2020 да бидат во можност да одржат работилница и да реализираат активности во средината во која живеат и делуваат.


#### Начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку пополнување на формулар за учество на следниов линк:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5clugmoH3wxnSm68ChaVxitNrpefsWtYX8bMrzFuksMG3A/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5clugmoH3wxnSm68ChaVxitNrpefsWtYX8bMrzFuksMG3A/viewform?usp=sf_link)

**Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 15-ти декември 2019 година.**

За дополнителни информации можете да нè контактирате на тел.: +389 71 390 192 или на [marija@cid.mk](mailto:marija@cid.mk) и/или [info@cid.mk](mailto:info@cid.mk).



Центар за  
интеркултурен  
дијалог



### ***За Центар за интеркултурен дијалог:***

Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) е организација која е формирана од младите за младите. Активно работи на полето на промовирање на меѓукултурниот дијалог и соработка преку градење на модели за системска поддршка на младите и креирање на активно општество со вредности за заеднички живот во мултикултурна средина. На тоа поле ЦИД тесно соработува со институциите во различни аспекти и преку различни модалитети на соработка.

Мисијата на Центар за интеркултурен дијалог е да се промовира и поддржи меѓукултурното разбирање и соработка, мир и солидарност преку активно учество на младите во општеството, а особено преку волонтерски ангажман на локално и меѓународно ниво.

### ***За Европска Младинска Фондација на Совет на Европа:***

Европската Младинска Фондација (ЕМФ) игра значајна улога во работата на Советот на Европа, охрабрувајќи соработка помеѓу младите луѓе во Европа, фасилитирајќи го нивното активно учество во граѓанското општество и во процесот на донесување на одлуки. Повеќе од 40 години ЕМФ обезбедува помош и финансирање на младински активности кои промовираат човекови права, демократија, толеранција и солидарност. Оваа фондација им овозможува на младите луѓе глас во политичкиот и демократскиот живот, како и алатки кои им се потребни за ефективно функционирање во денешните различни општества.